

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП



К О Н К У Р С

**за запишување студенти во прв циклус на студиските програми на
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип во учебната 2012/2013 година**

Штип, мај 2012 г.

Конкурс за запишување студенти во прв циклус универзитетски и стручни студии на студиските програми на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип во учебната 2012/2013 година



Во согласност со член 108 и член 110 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 99/09, 115/10 и 17/11), Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип (Универзитетски гласник бр. 18 – пречистени текстови) и Одлуката на Владата на Република Македонија за бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни установи во учебната 2012/2013 година, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип објавува Конкурс за запишување студенти на прв циклус универзитетски и стручни студии на студиските програми на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип во учебната 2012/2013 година.

I. Број на студенти

На единиците на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип во прва година на прв циклус универзитетски и стручни студии, за кои се стекнува универзитетска диплома или професионална диплома, во учебната 2012/2013 година ќе се запише следниов број студенти:

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	редовни во државна квота	износ на надоместок (ЕУР)	редовни со кофинансирање	износ на кофинансирање (ЕУР)	вонредни	вкупен број на студенти
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ	360	100/200	120	100/400	130	610
Правосудна насока – Штип	160	100	40	400	50	250
Новинарство – Штип	30	200	-	-	-	30
Правни студии - Финансово право – Штип	20	200	5	400	5	30
Правни студии - Административно право – Штип	20	200	10	400	10	40
Правни студии - Граѓанско право – Штип	20	200	10	400	10	40
Правни студии - Финансово право – Струмица	20	100	10	100	10	40
Правни студии - Административно право – Струмица	20	100	10	100	10	40
Правни студии - Граѓанско право – Струмица	20	100	10	100	10	40
Применета политика и дипломатија	50	200	25	400	25	100

(модул Европско право) – Штип						
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	460	100/200	215	100/400	145	820
Финансиски менаџмент – Радовиш	60	100	20	100	20	100
Здравствен менаџмент – Кочани	20	200	5	400	5	30
Финансиски менаџмент - Кочани	200	200	100	400	50	350
Сметководство, финансии и ревизија – Штип	60	200	20	400	20	100
Финансиски менаџмент – Струмица	100	100	60	100	40	200
Менаџмент и претприемништво – Радовиш	20	100	10	100	10	40
ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ	35	100/200	18	100/400	17	70
Одделенска настава – Штип	10	200	5	400	5	20
Предучилишно воспитување – Штип	10	200	5	400	5	20
Историја со археологија – Штип	5	200	3	400	2	10
Одделенска настава – Струмица	10	100	5	100	5	20
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ	590	100/200	35	100/400	105	730
Општа насока – Штип	70	200	10	400	20	100
Општа насока - модул Агроменаџмент – Штип	30	200	10	400	10	50
Рурален развој – Штип	20	200	5	400	5	30
Општа насока – Струмица	120	100	-	-	20	140
Општа насока - модул Агроменаџмент – Струмица	30	100	10	100	10	50
Општа насока - модул Енологија – Кавадарци	130	100	-	-	10	140
Општа насока - модул Лозарство – Кавадарци	130	100	-	100	10	140
Општа насока - модул Преработка на анимални производи – Свети Николе	60	100	-	-	20	80
ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ	153	200	38	400	/	191
Оддел за теорија на музиката и музичка педагогија	40	200	6	400	/	46
Катедра за теорија на музиката и музичка педагогија	30	200	5	400	/	35
Катедра за етнокореологија, етномузикологија и народни инструменти	10	200	1	400	/	11
Вокално-инструментален оддел	25	200	8	400	/	33
Катедра за пијано	3	200	2	400	/	5
Катедра за дувачки инструменти	12	200	4	400	/	16
Флејта	2	200	1	400	/	3
Обоа	2	200	0	/	/	2
Кларинет	3	200	1	400	/	4
Хорна	1	200	0	/	/	1
Труба	2	200	1	400	/	3
Тромбон	2	200	1	400	/	3
Катедра за жичени инструменти	6	200	0	400	/	6
Виолина	2	200	0	400	/	2
Виола	1	200	0	400	/	1
Виолончело	1	200	0	400	/	1
Контрабас	2	200	0	400	/	2
Катедра за вокално пеење	4	200	2	400	/	6
Оддел за џез студии	18	200	4	400	/	22
Катедра за инструментален џез	18	200	4	400	/	22
Гитара	10	200	2	400	/	12
Џез труба	2	200	0	400	/	2
Саксафон	2	200	1	400	/	3
Џез тапани	2	200	1	400	/	3

Пијано	2	200	0	400	/	2
Студиска програма за класично сликарство – Штип* (акредитацијата е во тек)	20	200	5	400	/	25
Студиска програма за класично сликарство – Скопје* (акредитацијата е во тек)	20	200	5	400	/	25
Студиска програма за филмска и ТВ режија (ФАМУ) – Штип* (акредитацијата е во тек)	30	200	10	400	/	40
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА	350	100/200	60	100/400	80	490
Информатика – Штип	120	200	25	400	25	170
Бизнис информатика (англиски јазик) – Штип	30	200	10	400	10	50
Бизнис информатика – Штип	100	200	25	400	25	150
Информатика – Кавадарци	100	100	-	-	20	120
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ	690	100/200	40	100/400	190	920
Географија – Штип	20	200	/	/	10	30
Рударство – Штип	20	200	/	/	10	30
Геологија – Штип	20	200	/	/	10	30
Инженерство на природни ресурси – Штип	40	200	/	/	/	40
Логистика (индустриска логистика) – Штип	60	200	10	400	15	85
Геомеханика – Штип	60	200	10	400	10	80
Градежништво – Штип	60	200	10	400	15	85
Архитектура и дизајн – Штип	50	200	/	/	10	60
Биологија – Штип	20	200	10	400	10	40
Математика – Штип	20	200	-	-	10	30
Рударство – Скопје	20	100	/	/	10	30
Геологија – Скопје	20	100	/	/	10	30
Рударство – Прилеп	20	100	/	/	10	30
Геологија – Прилеп	20	100	/	/	10	30
Инженерство на природни ресурси – Прилеп	40	100	/	/	-	40
Рударство – Крива Паланка	20	100	/	/	10	30
Логистика (индустриска логистика) – Пробиштип	40	100	/	/	10	50
Логистика (индустриска логистика) – Кавадарци	40	100	/	/	10	50
Архитектура и дизајн – Скопје	100	100	/	/	20	120
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ	500	200	200	400	130	830
Германски јазик и книжевност – Штип	60	200	40	400	20	120
Англиски јазик и книжевност – Штип	200	200	70	400	20	290
Турски јазик и книжевност – Штип	60	200	20	400	20	100
Македонски јазик и книжевност – Штип	30	200	10	400	10	50
Италијански јазик и книжевност – Штип	60	200	20	400	20	100
Француски јазик и книжевност - Штип	60	200	20	400	20	100
Англиски јазик и книжевност - Радовиш	30	100	20	100	20	70
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ	320	200	213	400	130	663
Медицина	70	200	80	400	/	150
Стоматологија	20	200	20	400	/	40
Фармација	35	200	45	400	/	80

Медицински сестри - стручни студии	45	200	10	400	30	85
Физиотерапевти - стручни студии	30	200	18	400	20	68
Лаборанти - стручни студии	30	200	10	400	20	60
Оптометрија и очна оптика - стручни студии	30	200	10	400	20	60
Забен техничар/протетичар - стручни студии	30	200	10	400	20	60
Акушерки - стручни студии	30	200	10	400	20	60
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА – Гевгелија	610	100/200	120	100/400	170	900
Туризам – Гевгелија	40	200	20	400	10	70
Бизнис логистика – Гевгелија	150	200	50	400	50	250
Бизнис логистика – Скопје	230	100	/	/	40	270
Гастрономија, исхрана, диететика – Скопје	80	100	/	/	20	100
Хотелско-ресторанска насока – Скопје	30	100	20	100	20	70
Гастрономија, исхрана, диететика – Штип	50	100	20	100	20	90
Хотелско-ресторанска насока – Штип	30	100	10	100	10	50
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ	140	100/200	40	100/400	70	250
Обновливи извори на енергија – Радовиш	40	200	10	400	25	75
Системи за автоматско управување – Штип	60	100	20	100	20	100
Обновливи извори на енергија – Штип	40	100	10	100	25	75
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ	220	100/200	40	100/400	100	360
Производно машинство – Винаца	50	200	/	/	20	70
Транспорт, организација и логистика – Винаца	50	200	/	/	20	70
Производно машинство – Штип	30	100	10	100	20	60
Производно машинство – Кочани	30	100	10	100	20	60
Транспорт, организација и логистика – Струмица	60	100	20	100	20	100
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ	270	100/200	40	100/400	40	350
Нови технологии и материјали – Пробиштип	40	200	10	400	20	70
Текстилно инженерство – Пробиштип	20	200	/	/	10	30
Текстилно инженерство – Штип	80	100	/	/	/	80
Текстилно инженерство – Кочани	80	100	/	/	/	80
Текстил, дизајн и менаџмент – Штип	50	200	30	400	10	90
УНИВЕРЗИТЕТ „Гоце Делчев“ – Штип	4698		1179		1307	7184

НАПОМЕНИ:

Во случај на студиските програми на дисперзираните студии на единиците да се запишат помалку од 20 студенти, Универзитетот „Гоце Делчев“ го задржува правото по третиот уписан рок да го распредели студентот на матичниот факултет или студентот да може да одбере друга активна студиска програма на која има слободни места.

Универзитетот ја организира наставата во првиот циклус на студии на соодветните единиците надвор од своето седиште, во местото каде што се врши уписот, до добивањето на диплома за освоените 180 кредити. Универзитетот го задржува правото во одредени случаи да ја организира наставата за дополнителните 60 кредити од првиот циклус на студии во седиштето на единицата, за добивање на диплома за прв циклус на студии.

II. Услови и критериуми за запишување

Право на запишување на прв циклус универзитетски и стручни студии имаат кандидати со завршено четиригодишно средно образование (кандидати **со завршена државна матура**; кандидати кои завршиле во претходните години пред учебната 2007/2008 година и не полагаале државна матура, односно училишна матура) во средни училишта верифицирани со акт на Министерството за образование и наука, кандидати со завршено четиригодишно средно образование (**со завршена училишна матура**), како и кандидати со завршено четиригодишно средно образование (**со завршена меѓународна матура**).

При пријавување на кандидатите за запишување на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во пријавните листови кандидатите можат селективно да ги набележат своите три можни приоритетни избори на студиски програми од различни единици кои се во рамките на Универзитетот.

Пример: 1. Државна квота, Факултет А
 2. Кофинансирање, Факултет А
 3. Државна квота, Факултет Б

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите.

На прв циклус на студии можат да се запишуваат и вонредни студенти, доколку тоа го овозможува карактерот на студиската програма.

Начинот на селекција и рангирање на кандидатите ќе се врши во зависност од видот на студиските програми за кои конкурираат, и тоа:

а) студиски програми каде што селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование (60 поени) и успехот постигнат на државната матура (40 поени);

б) на студиските програми каде што селекцијата се врши само според успехот од средното образование (кандидати кои завршиле во претходните години, пред 2007/2008 година), општиот успех по сите предмети учествува со 100% и по таа основа можат да се добијат најмногу 100 поени;

в) студиски програми каде што селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование (60 поени) и успехот постигнат на училишната матура (20 поени);

г) студиски програми со посебни специфичности каде што селекцијата ќе се врши врз основа на успехот од средното образование (40 поени) и со проверка на знаењата и умеенјата на кандидатите (60 поени);

д) студиски програми каде што селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование (60 поени) и успехот постигнат на меѓународната матура (шест предмети - 36 поени) и матурска тема (4 поени).

Во прилог на Конкурсот е дадена листа на студиските програми и видот на проверката на знаењата и умеенјата на кандидатите (листа 1).

1. Основен критериум за селекција и рангирање на кандидатите за запишување на додипломски студии е успехот постигнат во средното образование. Во зависност од видот на студиската програма, дополнителен критериум за селекција е проверка на знаењата и умеенјата на кандидатите. Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени. Кандидатите можат да освојат најмногу **100 поени, односно 80 поени**, и тоа:

а) На студиските програми каде селекцијата се врши само според успехот од средното образование, **(кандидати со државна матура или без матура)** може да освојат најмногу **100 поени**. Кај кандидатите со државна матура, општиот успех по сите предмети учествува со 60%, а успехот постигнат на државната матура учествува со 40%. Кај кандидатите кои се без матура, општиот успех по сите предмети постигнат во средно образование учествува со 100%. Кандидатите со училишна матура може да освојат најмногу 80 поени, и тоа: општиот успех по сите предмети учествува со максимум 60 поени, а успехот постигнат на училишната матура учествува со максимум 20 поени.

а1) На студиските програми на кои селекцијата ќе се врши **само според успехот од средното образование (кандидати со државна матура)** бодирањето се врши на следниов начин:

а.1.1. Успех од средното образование

Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со **12**. По оваа основа може да се добијат најмногу **60 поени**.

просечна оценка $\times 12 =$ најмногу 60 поени

(пример со просек 5,00: $5 \times 12 = 60$ поени)

а.1.2. Успех постигнат на државната матура

Оценките од **екстерните предмети (E_1 и E_2)** се множат со **коэффициент 2**. Вака добиениот производ се коригира (множи) со перцентилниот ранг на

кандидатот за секој предмет поединечно. По оваа основа можат да се добијат најмногу **20 поени** за двата екстерни предмети **(а)**.

Оценките од секој од **интерните предмети (И₁ и И₂)** кои се полагаат на државната матура се множат со **коефициент 1,6**. Вака добиените производи се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу **16 поени (б)**.

Оценката добиена на **проектната задача (Пз)** се множи со **коефициент 0,8**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени (в)**.

Кандидатите за упис носат со себе документи во кои е наведен успехот од **државната матура** во која има наведено:

Е₁ – оценка од прв екстерен испит (од 1 до 5) и перцентилен ранг (%)

Е₂ - оценка од втор екстерен испит (од 1 до 5) и перцентилен ранг (%)

И₁ - оценка од прв интерен испит (од 1 до 5)

И₂ - оценка од втор интерен испит (од 1 до 5)

П₃ – оценка од проектна задача (од 1 до 5)

Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу **40 поени (а+б+в)**.

$$(a) = (E_1 \times 2) \times \text{Пр}_1 / 100 + (E_2 \times 2) \times \text{Пр}_2 / 100 = \text{најмногу } 20 \text{ поени}$$

$$(б) = И_1 \times 1,6 + И_2 \times 1,6 = \text{најмногу } 16 \text{ поени}$$

$$(\text{пример со просек } 5,00: \quad 5 \times 1,6 + 5 \times 1,6 = 16 \text{ поени})$$

$$(в) = П_3 \times 0,8 = \text{најмногу } 4 \text{ поени}$$

$$(\text{пример со просек } 5,00: \quad 5 \times 0,8 = 4 \text{ поени})$$

$$(a+b+v) = \text{најмногу } 40 \text{ поени}$$

$$(\text{пример со просек } 5,00: \quad (5 \times 2) \times 100/100 + (5 \times 2) \times 97,7/100 + 5 \times 1,6 + 5 \times 1,6 + 5 \times 0,8 = 39,77 \text{ поени})$$

а2) Поените на кандидатите кои завршиле пред учебната 2007/2008 година и не полагале државна матура се пресметуваат на следниов начин:

На студиските програми каде што селекцијата ќе се врши **само според успехот од средното образование (кандидати без матура)**, бодирањето се врши на следниов начин:

а.2.1. Успехот од средното образование

Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со **20**. По оваа основа може да се добијат најмногу **100 поени**.

просечна оценка X 20 = најмногу 100 поени

(пример со просек 5,00: $5 \times 20 = 100$ поени)

а3) На студиските програми на кои селекцијата ќе се врши **само според успехот од средното образование (кандидати со училишна матура)**, бодирањето на успехот постигнат во средно образование се врши на следниов начин:

а.3.1. Успех од средното образование

Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со **12**. По оваа основа може да се добијат најмногу **60 поени**.

Формулата за пресметување на поените од успехот од средно училиште е:

просечна оценка X 12 = најмногу 60 поени

(пример со просек 5,00: $5 \times 12 = 60$ поени)

а.3.2. Успех постигнат на училишната матура

Оценките од двата предмета (**Пр₁** и **Пр₂**) кои се полагаат на училишната матура се множат со коефициент **1,6**. Добиените производи се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу **16 поени**. Оценката добиена на проектната задача (**П**) се множи со коефициент **0,8**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени**. Вкупниот успех од училишната матура (**а**) може да донесе најмногу **20 поени**.

(а) = (Пр₁ + Пр₂)x1,6 + П X 0,8 = најмногу 20 поени

а4) На студиските програми на кои селекцијата ќе се врши **само според успехот од средното образование (кандидати со меѓународна матура)**, бодирањето на успехот постигнат во средно образование се врши на следниов начин:

а.4.1 Успех од средното образование

Бодирањето се врши на следниов начин: се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со **12**. По оваа основа може да се добијат најмногу **60 поени**.

просечна оценка X 12 = најмногу 60 поени

(пример со просек 5,00: $5 \times 12 = 60$ поени)

а.4.2 Успех постигнат на меѓународната матура

Секоја оценка од шесте предмети кои се полагаат на меѓународната матура се множи со **коэффициент 1,2**. Вака добиените коефициенти се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу **36 поени (б)**.

Оценката добиена на матурската тема се множи со **коэффициент 0,8**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени (в)**.

Вкупниот успех од меѓународната матура може да донесе најмногу **40 поени**.

$a_1 = 1$ предмет X 1,2 = најмногу 6 поени

$a_2 = 2$ предмет X 1,2 = најмногу 6 поени

$a_3 = 3$ предмет X 1,2 = најмногу 6 поени

$a_4 = 4$ предмет X 1,2 = најмногу 6 поени

$a_5 = 5$ предмет X 1,2 = најмногу 6 поени

$a_6 = 6$ предмет X 1,2 = најмногу 6 поени

б = збир $a_1 + a_2 + \dots + a_6$ = најмногу 36 поени

в = матурска тема X 0,8 = најмногу 4 поени

б+в = најмногу 40 поени

(пример со просек 5,00: $(5 \times 1,6) + (5 \times 1,6) + (5 \times 1,6) + (5 \times 1,6) + (5 \times 1,6) + (5 \times 1,6) + (5 \times 0,8) = 40$ поени)

б) На студиските програми со посебни специфичности селекцијата на кандидатите ќе се врши според **успехот од средното образование и со проверка на знаењата и умеењата на кандидатите**. Кандидатите се рангираат со собирање на бодовите добиени по двата основа.

б1) На Факултетот за музичка уметност успехот од проверката на знаењата и умеењата учествува со 60%, а општиот успех од средното образование учествува со 40%.

На Факултетот за музичка уметност проверката на знаењата и умеењата се спроведува усно и практично.

Пресметка на бодовите од успехот во средното образование за кандидатите кои полагаат државна матура, кандидати без матура и кандидати со меѓународна матура се врши на следниов начин:

- На Факултетот за музичка уметност бодовите од успехот од средното образование за кандидатите кои полагаат државна матура се добиваат согласно со точката а1), за кандидатите кои се без матура согласно со точката а2), односно точката а.4, за кандидатите со меѓународна матура од Конкурсот. Вкупниот добиен збир по оваа основа се множи со коефициент 0,4. По оваа основа може да се добијат најмногу 40 поени.

Пресметка на бодовите од успехот во средното образование за кандидатите кои полагаат училишна матура се врши на следниов начин:

- На Факултетот за музичка уметност бодовите од успехот од средното образование за кандидатите кои полагаат матура се добиваат согласно со точката а.2. од Конкурсот. Вкупниот добиен збир по оваа основа се множи со коефициент 0,5. По оваа основа може да се добијат најмногу 40 поени.

Пресметка на бодовите од проверката на знаењата и умеењата на кандидатите се врши на следниов начин:

- На Факултетот за музичка уметност вреднувањето на успехот од проверка на знаењата и умеењата на кандидатите се врши со бодување од 0 до 60 поени. Проверката има елиминаторен карактер. Не се рангираат кандидатите што не добиле најмалку 10 поени.

На Факултетот за образовни науки се врши претселекција на кандидатите, т.е. проверка на психофизичката способност на кандидатите за студирање која не се бодува. Кандидатите се рангираат согласно со точките а1 и а2.

III. Селекција на кандидатите

1. За реализација на Конкурсот за запишување, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип формира конкурсни комисии за секоја единица (факултети и висока стручна школа). На Факултетот за музичка уметност се формираат и комисии за проверка на знаењата, а на Факултетот за образовни науки се формира Комисија за проверка на психофизичката способност на кандидатите за студирање.
2. Реализацијата на Конкурсот ќе ја следи Универзитетска конкурсна комисија, која се грижи за доследно почитување на одредбите од Конкурсот, дава упатства и мислења во текот на неговото спроведување, одлучува по приговорите на прелиминарната ранг-листа и донесува решение за прием.
3. Рангирањето на кандидатите го врши Универзитетската конкурсна комисија.
4. На студиските програми на Универзитетот не можат да бидат запишани кандидати кои имаат помалку од **40 поени**, добиени по сите основи.

На Факултетот за медицински науки, на студиската програма по општа медицина, во првиот уписен рок, не можат да се запишат студенти (во државна квота и во квотата со кофинансирање) кои имаат помалку од 80 поени.

5. Конкурсите комисији на огласната табла и на веб-страницата на Универзитетот ги објавуваат поените од средното образование (среден успех) и резултатите од проверката на знаењата и умењата на Факултетот за музичка уметност. Кандидатот има право на приговор до Универзитетската конкурсна комисија во рок од 24 часа од објавувањето на резултатите. Во спротивно, го губи правото на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати.

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување од страна на конкурсната комисија, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа.

Приговорот се однесува само на технички пропусти – грешки направени при пресметувањето на бодовите и се упатува до Универзитетската конкурсна комисија.

Решението на Универзитетската конкурсна комисија е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на огласната табла на Универзитетот.

По истекот на роковите за поднесување на приговори и за нивно решавање, Универзитетската конкурсна комисија објавува решение за прием на студенти за секоја единица на Универзитетот одделно (конечна ранг-листа), врз основа на која се врши запишување на студенти.

6. На студиските програми на кои по завршувањето на првиот уписен рок ќе останат непополнети места се врши запишување во втор и трет уписен рок.
7. Доколку во првиот уписен рок при рангирањето на крајот на листата на примените кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет кандидати) факултетот ги запишува сите вакви кандидати. Ако, пак, бројот на ваквите кандидати е поголем од пет, предност имаат кандидати – добитници на награди на државни и меѓународни натпревари во области значајни за соодветната студиска програма.

Доколку во вториот уписен рок се повтори истата ситуација, се примаат онолку кандидати колку што е утврдено со Конкурсот, а предност имаат кандидати – добитници на награди на државни и меѓународни натпревари во области значајни за соодветната студиска програма. Видот и соодветноста на наградите ги утврдува факултетот – носител на студиската програма.

8. Студентите во државна квота се запишуваат со плаќање надоместок во износ од 100/200 евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на РМ, студентите во квотата за кофинансирање се запишуваат со плаќање надоместок за кофинансирање на студиите во износ од 100/400 евра, во денарска противвредност според средниот

курс на Народна банка на РМ. Вонредните студенти се запишуваат со плаќање надомест во износ од 400 евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на РМ. Плаќањето се врши во две еднакви рати на почетокот на секој семестар, за секоја студиска година во текот на целото студирање.

9. На единиците на Универзитетот на кои се организираат студии на англиски јазик, 50% од квотата ќе се запишаат државјани на Р. Македонија, а 50% странски државјани.

10. Универзитетот нема да наплатува партиципација за:

- лица без родители;
- лица од прв степен на инвалидност;
- воени инвалиди;
- лица растени во домови за напуштени деца.

Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на Република Македонија.

11. Припадниците на безбедноните сили, децата на загинат или починат припадник на безбедносните сили и децата на воен инвалид од I до VII група, утврдени со одредбите од член 2 и член 4 од Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните семејства („Сл. весник на РМ“ бр. 2/2002), во учебната 2012/2013 година ќе се запишуваат надвор од државната квота без плаќање кофинансирање, под услови за запишување утврдени во овој Конкурс, а нивниот број може да изнесува најмногу 10% од вкупниот број студенти на соодветна студиска програма. Правото од претходниот став кандидатите го остваруваат при пријавувањето, со документ од Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи. Дополнително доставување документ за кандидатите кои се запишуваат во прва година не се зема предвид.

12. Студентите од ромска националност, кои ќе се запишат во учебната 2012/2013 година се ослободени од партиципација за прв и втор семестар.

IV. Запишување вонредни студенти

1. Како вонредни студенти може да се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и имаат договор за вработување на неопределено време, како и кандидати кои од оправдани причини не се во можност да се запишат како редовни студенти.

За оправдани причини од претходниот став се сметаат: инвалид кој не е во состојба да ја посетува наставата; потешка долготрајна болест која оневозможува редовно следење на наставата подолго од еден семестар; родител на дете додека трае породилното отсуство.

2. Вонредни студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како и редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа.

3. При пријавувањето за запишување како вонредни студенти, кандидатите поднесуваат договор за вработување на неопределено време или лекарско уверение за причините наведени во точка 1, став 2.

V. Запишување на студенти со кофинансирање

1. На Универзитетот, како редовни студенти на одделните студиски програми, се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, а поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата студенти финансирани од државата. Запишувањето на оваа категорија студенти се врши со претходно поднесена изјава од страна на кандидатите дека се согласуваат во текот на целокупното студирање да ги кофинансираат студиите.

2. Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот утврден во глава I од Конкурсот го плаќаат во денарска противвредност, според средниот курс на Народна банка на РМ. Плаќањето се врши во две еднакви рати на почетокот од секој семестар.

3. Универзитетот објавува ранг-листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување во оваа категорија. Кандидатите кои се согласуваат да се запишат во оваа категорија студенти, поднесуваат изјава во рок од 24 часа по објавувањето на конечната ранг-листа.

Листата на примените кандидати во оваа категорија ја утврдува Универзитетската конкурсна комисија врз основа на ранг-листата и поднесените изјави за согласност за запишување во оваа категорија.

Студентите со кофинансирање при запишувањето склучуваат договор со факултетот за меѓусебните права и обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес.

VI. Кандидати со завршено средно образование во странство

а) Странски државјани

1. Странските државјани се запишуваат надвор од квотите утврдени во Конкурсот, **најмногу 10%** од квотата за упис на студенти за секоја единица на Универзитетот.

Заради правична родова застапеност, 50% од кандидатите треба да бидат од машки и 50% од женски пол.

2. Странски студент кој аплицира да биде студент на студиските програми на Универзитетот треба да поседува: копија од потврдата издадена од Министерство за образование и наука за започнување на постапка за нострификација на дипломата од средно образование, копија од документите кои се доставени до Министерство за образование и наука за нострификација на дипломата од средно образование, лекарско уверение за психофизичка состојба издадена од лекар специјалист во

државата од која доаѓа странскиот студент преведена на македонски јазик од овластен судски преведувач.

3. По примањето на апликацијата и разгледување на документите од страна на Универзитетот, странскиот студент се упатува на подготвителна настава, т.е. посетување на курс за јазици, за што Универзитетот издава потврда дека студентот е редовен студент на Универзитетот и истиот е запишан на подготвителна настава на Универзитетот.
4. Курсевите кои се организираат во рамките на подготвителната настава на странските студенти се со почеток од февруари до април и вториот со почеток од април до јуни.
5. По завршување на подготвителната настава странскиот студент најдоцна до 1 септември ги поднесува следниве документи за упис на студиските програми на Универзитетот:
 - Решение за нострификација на диплома за завршено средно образование издадено од Министерството за образование и наука;
 - Оригинални документите кои се доставени до Министерство за образование и наука за нострификација на дипломата од средно образование;
 - лекарско уверение за психофизичка состојба издадена од лекар специјалист во државата од која доаѓа странскиот студент преведена на македонски јазик од овластен судски преведувач (не постаро од 6 месеци);
 - Уверение за кривична неосудуваност на странскиот студент издадено од орган во државата од каде што доаѓа странскиот студент преведено на македонски јазик кај овластен судски преведувач.
6. Кандидатите наведуваат дали се стипендисти на својата влада или самостојно ги поднесуваат трошоците на студирањето.
7. На странските државјани кои се пријавуваат на Факултетот за музичка уметност им се врши проверка на знаењата и умеењата.
8. Школарината за странските студенти за учебната 2011/2012 година изнесува 300 евра за еден семестар на сите единици, освен на Факултетот за медицински науки, каде што за еден семестар се наплаќа 500 евра, доколку поинаку не е регулирано со договор за меѓууниверзитетска соработка. Во оваа категорија влегуваат и кандидатите странски државјани чии родители или пак тие работат во дипломатските претставништва во Република Македонија.

б) Иселеници и државјани на РМ со завршено целокупно средно образование и со дел на средното образование во странство

1. Кандидатите, државјани на РМ, кои целокупното средно образование го завршиле во странство, се запишуваат надвор од квотата, најмногу 10% од вкупниот број на студенти коишто се запишуваат во прва година на ниво на факултет.

2. Селекцијата на кандидатите на Факултетот за музичка уметност се врши со проверка на знаењата и умеењата.

VII. Дополнителни квоти утврдени од Владата на РМ

1. За обезбедување на правична и соодветна застапеност на студентите припадници на заедниците кои не се мнозинство во Р.Македонија, дополнително ќе се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број изнесува најмногу 10% од вкупниот број на студенти коишто се запишуваат во прва година на ниво на факултет. Притоа, во рамките на овој процент, соодветно ќе бидат застапени припадниците на сите заедници до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население во Република Македонија. Овие кандидати доставуваат потврда од Министерството за внатрешни работни за припадност на заедница која не е мнозинство во Република Македонија.

VIII. Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеење и запишување

РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ 2011/2012 ГОДИНА	I УПИСЕН РОК		II УПИСЕН РОК		III УПИСЕН РОК	
	ВИД НА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ					
	Со проверка на знаења и умеења	Без проверка на знаења и умеења	Со проверка на знаења и умеења	Без проверка на знаења и умеења	Со проверка на знаења и умеења	Без проверка на знаења и умеења
Пријавување на кандидатите	15-16 август 2012	15-16 август 2012	3-4 септември 2011	3-4 септември 2011	14 септември 2012	14 септември 2012
Објавување на резултати од успехот од средно образование	22 август 2012	22 август 2012	7 септември 2012	7 септември 2012	17 септември 2012	17 септември 2012
Проверка на знаења и умеења	20 август 2012	-	5 септември 2012	-	17 септември 2012	-
Објавување на резултати од проверката на знаења и умеења	24 август 2012	-	12 септември 2012	-	19 септември 2011	-
Објавување решение за прием на кандидатите	27 август 2012	27 август 2012	13 септември 2012	13 септември 2012	20 септември 2012	20 септември 2012
Запишување на кандидатите	30-31 август 2012	30-31 август 2012	14 септември 2012	14 септември 2012	24 септември 2012	24 септември 2012

IX. Документи за пријавување и запишување

При пријавувањето за запишување на Универзитетот, кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

1. пријава за запишување;
2. оригинални свидетелства од сите класови;
3. државна матура, меѓународна матура или училишна матура;

4. свидетелство за завршено средно образование;
5. извод од матичната книга на родените;
6. доказ за државјанство на РМ (уверение или решение).
7. Потврда за уплатени:

- **300 денари** на жиро-сметка на Универзитетот, за студиски програми за кои **не се врши проверка** на знаењата и умеењата, односно
- **500 денари** на жиро-сметка на Универзитетот, за студиски програми **за кои се врши проверка** на знаењата и умеењата.

Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесуваат, освен горенаведените, и документите наведени во глава IV, точка 3.

Свидетелствата стекнати во странство на кандидатите од глава VI, дел а) и б) треба да бидат нострифицирани.

Во **Штип** кандидатите се пријавуваат на: Економски факултет, Земјоделски факултет, Факултет за образовни науки, Факултет за природни и технички науки, Факултет за информатика, Факултет за музичка уметност, Факултет за медицински науки, Филолошки факултет, Факултет за туризам и бизнис логистика, Технолошко-технички факултет, Машински факултет, Електротехнички факултет и Правен факултет.

Во **Струмица** кандидатите се пријавуваат на: Земјоделски факултет, Економски факултет, Факултет за образовни науки, Правен факултет и Машински факултет.

Во **Кавадарци** кандидатите се пријавуваат на: Земјоделски факултет, Факултет за информатика и Факултет за природни и технички науки.

Во **Кочани** кандидатите се пријавуваат на: Економски факултет, Машински факултет и Технолошко-технички факултет.

Во **Радовиш** кандидатите се пријавуваат на: Електротехнички факултет, Филолошки факултет и Економскиот факултет.

Во **Пробиштип** кандидатите се пријавуваат на: Технолошко-технички факултет и Факултет за природни и технички науки.

Во **Виница** кандидатите се пријавуваат на: Машински факултет

Во **Гевгелија** кандидатите се пријавуваат на: Факултет за туризам и бизнис логистика.

Во **Прилеп** кандидатите се пријавуваат на: Факултет за природни и технички науки.

Во **Свети Николе** кандидатите се пријавуваат на: Земјоделски факултет.

Во **Скопје** кандидатите се пријавуваат на: Факултет за туризам и бизнис логистика и Факултет за природни и технички науки.

Пријавувањето се врши со оригинални документи.

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

1. индекс и студентска легитимација;
2. три фотографии (2 од 6x9; 1 од 4x5);
3. пријавни листови;
4. потврда за лично годишно осигурување во осигурителна компанија по избор на студентот, со минимален износ од 150,00 денари.

I.

- Потврда за уплатени **6.125,00 денари** - за партиципација (прва рата) - за редовните студенти во државната квота за сите факултети. Партиципацијата за дисперзираните студии изнесува **3.065,00 денари** (прва рата).
- Потврда за уплатени **12.250,00 денари** - за партиципација (прва рата) - за студентите со кофинансирање. Партиципацијата за дисперзираните студии со кофинансирање изнесува **3.065,00 денари** (прва рата).
- Потврда за уплатени **12.250,00 денари** - за партиципација (прва рата) - за вонредните студенти за сите факултети.

Жиро-сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
100000000063095
Сметка на буџетски корисник 1600160330
Единка 788, Корисник 18
Приходна шифра 723012
Програма 44
Образец ПП-50

II.

- Потврда за уплатени **720,00 денари** - за материјални трошоци, за надомест за книжен фонд и за солидарна одговорност на ниво на Универзитет.

Жиро-сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
100000000063095
Сметка на буџетски корисник 1600160330
Единка 788, Корисник 18
Приходна шифра 723019
Програма 44
Образец ПП-50

III.

- Потврда за уплатени **710,00 денари** - за Студентски парламент, студентски правобранител и студентски активности.

Жиро-сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
100000000063095
Сметка на буџетски корисник 1600160330
Единка 788, Корисник 18
Приходна шифра 723119
Програма 44
Образец ПП-50

IV.

- Потврда за уплатени **260,00 денари** – за информатички и културни активности.

Жиро-сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
100000000063095
Сметка на буџетски корисник 1600160330
Единка 788, Корисник 60
Приходна шифра 723119
Програма 44
Образец ПП-50

V.

- Потврда за уплатени **1.200,00 денари** – за потрошен лабораториски материјал за студентите на Факултетот за медицински науки.

Жиро-сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
100000000063095
Сметка на буџетски корисник 1600160330
Единка 788, Корисник 18
Приходна шифра 723014
Програма 44
Образец ПП-50

VI.

- Потврда за уплатени **500,00 денари** – за упис на (прв) семестар

Жиро-сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
100000000063095
Сметка на буџетски корисник 1600160330
Единка 788, Корисник 18
Приходна шифра 723019
Програма 44
Образец ПП-50

VII.

- Потврда за уплатени **390,00 денари** – за спортски активности

Жиро-сметка на Универзитетски спортски центар - Штип
Банка на примачот: Стопанска банка
Сметка: 200001926783548
Образец ПП-10

VIII.

- Потврда за уплатени **1000,00 денари** – за електронска картичка и студентска легитимација

Жиро-сметка на Унисервис - Штип
Банка на примачот: Стопанска банка
Сметка: 200002035740835
Образец ПП-10

Листа 1

Студиски програми за кои се врши проверка на знаења и умеења

Факултет за музичка уметност	
Оддел за музичка теорија и педагогија	Солфеж, основи на хармонијата, пијано
Вокално-инструментален оддел	Вокално пеење (за пејачите) или инструмент (за инструменталците) и солфеж
Оддел за џез студии	Инструмент или интервју; солфеж
Оддел за етнокорелологија	Солфеж, етнокорелологија со физички предиспозиции

Студиски програми за кои се врши проверка на психофизички способности?

Факултет за образовни науки	

КОНКУРСОТ Е ОБЈАВЕН НА ВЕБ-СТРАНИЦАТА:
<http://www.ugd.edu.mk/>